

ПЕНЗИОНЕРСКИ виџици

НОВА МАКЕДОНИЈА

Број 44,
Четврток,
10.9.2015

СЗПМ

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

РАЗГОВОР СО ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ, ПО ПОВОД 20 СЕПТЕМВРИ - ДЕНОТ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Аргументите се светлина на вистината

Почитуван претседател Аргировски, по долгото невообичаено топло лето, ако ги сумирате резултатите, како ги оценувате активностите на пензионерите во овој изминат летен период?

- Пред сè, зголемена е грижата за здравјето на пензионерите. Се организираа посети на стари и изнемоштенни лица, им се носеа лекови, пијалаци и храна. Исто така, здруженијата на пензионерите, членки на СЗПМ, и летово организираа екскурзии и заеднички посети и групни летувања во езерски и планински излетнички места во земјата и во странство. На 9 јуни, во преполната сала на Македонската опера и балет во Скопје, СЗПМ, под покровителство на Министерството за култура, многу успешно ја организира Републичката ревија на песни, музика и игри на која учествуваа 25 здруженија на пензионери. Најквалитетните ансамбли од ЗП-Радовиш и Конче и од ЗП-Македонска Каменица се здобија со право на 30 септември да ја претставуваат Република Македонија на 15-от меѓународен фестивал „Трета животна доба“ во Љубљана, Република Словенија.

На 20 јуни, во Дојран, се одржа и традиционалниот пензионерски пикник на кој присуствуваа, се релаксираа и дружеа околу 7.000 пензионери од сите краишта на Македонија. Рекордни околу 9.000 пензионери присуствуваа и на средбата на зелено што на 19 јули се одржа под оревите сенки на Ораовица кај Радовиш. Свесни за богатите од активен живот врз здравјето пензионерите беа и на средбата на Еленец, кај Македонска Каменица, а на 11 август масовно присуствуваа на традиционалната средба кај манастирскиот комплекс во кочанското село Пантелеј. Слично беше и на меѓународниот екохепенинг кај меморијалниот комплекс Пелинце, кај Куманово. За одбележување е и тоа дека и во летниот период СЗПМ преку прилогот „Пензионерски виџици“ во првиот македонски дневен весник „Нова Македонија“, преку својата интернет-страница и преку бесплатниот весник „Пензионер плус“ настојуваше пензионерите и јавноста благовремено и точно да ги информира за сите значајни прашања од нивен интерес.

Како што е познато, септември е месец на празнувања и свечени активности за пензионерите во Р. Македонија, на чие чело едногласно бевте избран по вторпат заради покажаните резултати во претходните години. Во овој месец пензионерите празнуваат 24 години самостојна и независна Република Македонија, 20 години на ре-

И во летниот период СЗПМ, преку прилогот „Пензионерски виџици“ во првиот македонски дневен весник „Нова Македонија“, преку својата интернет-страница и преку бесплатниот весник „Пензионер плус“ настојува пензионерите и јавноста благовремено и точно да ги информира за сите значајни прашања од нивен интерес

публичките пензионерски спортски натпревари и 69 години од пензионерското организирање во нашата земја. Како ги одбележаа пензионерите овие значајни годишнини?

- По повод наведените празнувања, Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и самостојно здруженијата во сите краишта на нашата држава имаа повеќе свечени активности. Најсвечено беше на 4 септември, на спортските терени кај хотелот „Њу стар“ во Скопје, при одбележувањето на 20-тите јубилејни републички пензионерски спортски натпревари. Пред околу 1.400 присутни се натпреваруваа околу 400 натпреварувачи во 11 дисциплини, во машка и во женска конкуренција. Им беа врачени и признанија на 13 здруженија и на поединци кои учествуваа на првите републички пензионерски спортски натпревари во 1996 година во Охрид. Преодниот пехар овој пат заслужено му припадна на ЗП.....

Во чест на Денот на пензионерите на Македонија, одделни свечености и хуманитарни активности организираа и повеќе здруженија на пензионери. Во спортскиот комплекс „Сарај“, кај Скопје, на 15 септември, Градскиот сојуз организира пензионерска средба, а традиционално масовно пензионерско дружење ќе има и на 21 септември, во манастирскиот комплекс во Лесново. Дружењето и престојувањето во природа се најдобар лек против депресијата во третата животна доба, а како што веќе реков, Сојузот особено се грижи за здравјето на своите членови.

На што се должат овие завидни активности и резултати какви што нема кај оваа популација во соседството, но и пошироко?

По изборните активности во СЗПМ, со тимска и планска работа е забележително ново уште поединствено ангажирање, сè повеќе до израз доаѓаат заложбите и ентузијазмот на сите пензионери, а интензивно продолжи и традиционалната соработка со државните органи и со ло-

калните самоуправи за подобрување на стандардот и квалитетот на животот на сите пензионери. Голем број пензионери што имаат помала пензија од просечната користат бесплатно болничко лекување, подобрени се условите за нивна здравствена заштита во здравствените центри и во амбулантите, намалена е цената на лековите, со успех продолжи бесплатната бањска рекреација и бесплатниот железнички превоз, а се воведо и бесплатен туристички викенд. Во овој месец се реализира и зголемувањето на пензиите во согласност со измените на Законот на ПИОМ од октомври 2014 година, така што пензиите за септември линеарно се зголемуваат за 5 отсто, односно по 630 денари. На ваков начин, сите корисници на пензија, околу 220.000, со пензија до 15.000 денари ќе добијат зголемување од над 4, 5, 6, 7 и 8 отсто, додека оние 1.750 со највисоки пензии од над 35.000 ќе имаат зголемување од 1,8 отсто, што е неколку пати повеќе од она што би го добиле со редовно усогласување на пензиите. За вистината да биде уште појасна треба да се укаже дека главно поради ниската инфлација усогласувањето на пензиите во 2001 г. било 1,79 отсто, во 2004 - 1,2 отсто, во 2005 само 0,40, во 2007 - 1,69, 2010 - 1,40 и во 2012- 1,71 процент. Во 2013 година, вкупното редовно усогласување изнесуваше 1,90 отсто и дополнително 5 проценти, а во 2014 година зголемувањето беше само 5 отсто, бидејќи редовното усогласување беше многу ниско, околу 0,15 отсто. Според извештајот на Фондот на ПИОМ, во периодот од 2001 до 2014 година најголемо зголемување на пензиите од 21,66 отсто имаше во 2008 година поради дополнителното усогласување на пензиите со одлука на Владата на РМ и во 2013 година од 7 отсто, што придонесе да се зголеми реалната вредност на пензиите и да се подобри материјалната и социјалната сигурност на корисниците на пензија. Во 2010 година учеството на пензиите во просечната нетоплата изнесуваше 47,9 отсто, а минатата година се зголеми на 55,6 отсто,



па така соодносот просечна пензија со просечна плата изнесува 1 спрема 5, што е далеку од некаква усогласеност.

Уште еден значаен податок. Со сегашното зголемување на пензиите, просечната пензија достигна до 13.100 денари или над 211 евра, што е највисок просек во однос на другите земји од нашето опкружување. (Србија 190, Бугарија 150, Албанија 140, Косово 120).

Деновиве се актуелни и измените и дополнувањата на статутот на СЗПМ?

Точно, во нашите здруженија веќе е на јавна дискусија предлог-статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на СЗПМ, што беше усвоена на седницата на статутарната комисија, а потоа и на извршниот одбор на сојузот. Се предлагаат статутарни решенија кои имаат цел да го унапредат пензионерското организирање без да се наруши автономноста на нашите 53 здруженија на пензионери како самостојни правни субјекти. Со завршувањето на јавната дискусија, до крајот на овој месец сите забелешки и сугестии ќе ги разгледа статутарната комисија на СЗПМ и ќе го предложи текстот на предлог-статутот што треба да го усвојат извршниот одбор и собранieto на СЗПМ. Овој документ секако треба да придонесе за уште поголемо интерактивно дејствување на нашата најмасовна и најактивна невладина, неполитичка, мултиетничка организација со своите членки.

Наредната година ќе бидат одбележани 70 години од пензионерското

организирање во Македонија. Какви се вашите и плановите на СЗПМ по тој повод?

Пред сè, и во новата 2016 година Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија планира интензивна активност на сите полиња од програмските задачи. Сето тоа ќе биде и во духот на многу значајното одбележување на 70-годишнината од формирањето на пензионерската организација во нашата држава. По повод јубилејот ќе се подготви монографија за седумдесетинскиот развој, се планираат повеќе активности како одржување свечена академија, републичка ревија на песни, музика и игри, пензионерска спортска олимпијада по можност со учество и на пензионери-спортисти од земјите на Балканот и слично. Нема да изостанат и нашите заложби за остварување на проекти кои би го направиле животот на пензионерите поквалитетен и подобар, како што е изградба на старски и пензионерски домови, нови клубови и центри за дневен престој, ослободување на пензионерите и старите луѓе од над 75 години од партиципација за лекување и за лекови, натамошно зголемување на пензиите и други бенефиции што оваа масовна популација ги заслужува. Планирам да ја подготвам и мојата најнова, 19-та по ред публицистичка книга „Аргументите се светлина на вистината“, а секако достоинствено треба да се одбележи и излегувањето на ститот број на весникот „Пензионер плус“, еден од моите омилени проекти.

Разговорот го водеше
Калина Сливовска-Андонова



Мендо Димовски

Јубилејниот 20-ти натпревар меѓу најдобрите спортисти од здруженијата на пензионери во Македонија, кои се изборија на регионалните среби за учество на Републичката пензионерска олимпијада, во организација на СЗПМ, годинава се одржа на 4-ти септември, на терените во комплексот на хотелот „Њу стар“ во Скопје. На спортското поле се сретнаа 397 натпреварувачи кои пред илјадната публика си ги одмерија силите во 11 спортски дисциплини и во 21 категорија во женска и во машка конкуренција. Оваа најмасовна пензионерска средба се одржа во чест на одбележувањето на 8 Септември - Денот на независноста на Република Македонија и 20 Септември - Денот на пензионерите на Македонија. Спортската пензионерска олимпијада се одржа под покровителство на Владата на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика и со поддршка на Комерцијална банка АД Скопје и град Скопје.

Во име на домаќинот - ЗП-Бутел, добредојде на учесниците и на гостите прв им посака претсе-

дателот Љупчо Димовски, кој изрази благодарност од СЗПМ што токму нивното здружение ја доби довербата да биде домаќин на средбата. Особено задоволство за одржувањето на натпреварите на територијата на општината Бутел искажа градоначалникот Петре Латиновски и во своето обраќање се осврна на соработката со пензионерите и подготвеноста на општината да ги поддржува нивните активности.

Средбата ја поздрави и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, при што ја истакна одличната соработка на градот Скопје со СЗПМ и со Градскиот сојуз на здруженијата на пензионери со кои заеднички реализираат разни програми и активности за подобрување на квалитетот на животот на пензионерите.

Во поздравниот збор од присутните инспиративно се обрати претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, при што го истакна значењето на натпреварите кои од првата скромна средба во 1996 година, во Охрид, прераснала во масовно натпреварување и дружење кое сега со право го носи името Пензионерска спортска олимпијада. Потсетувајќи на растежот и успехите на нат-

преварите, тој нагласи дека прославуваме голем јубилеј кој е убав повод да се присетиме на почетоците, но и на сето она што поминало низ годините, на сите настани во кои сме вградиле дел од нашите соншта, труд и идеи и дека сите тие спомени и сеќавања носат чувство на гордост, на исполнетост и докажуваат дека залагањата даваат резултати.

На 20-та јубилејна Републичка пензионерска олимпијада - Скопје 2015, ќе се натпреваруваат пензионерите, но победници ќе бидат најподготвените, а на некои сојузници, покрај умеенето и искуството, ќе им биде среќата. И тие што ќе победат и тие што нема да победат треба да ги напуштат терените гордо и испра-



ЈУБИЛЕЈНИ 20-ТИ РЕПУБЛИЧКИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ

Величествен собир и прослава на спортот

Одбележувањето на јубилејот на Републичките пензионерски спортски натпревари со своето присуство го увеличија министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот на ЗЕЛС Коце Трајановски, директорот на Фондот на ПИОМ Амел Даути, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Живко Митревски и градоначалникот на општината Бутел Петре Латиновски

вено како вистински спортисти и потоа да се фатат на оро - најсаканата и најубавата спортска дисциплина - рече претседателот Аргировски.

Учесниците и присутните ги поздрави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, при што искажа благодарност и почит кон пензионерската популација која своето искуство и мудрост ги вградила во темелите на нашето воздигање и опстојување. Тој нагласи дека пензионерите заслужуваат подобар и подостойствен живот, за што ресорното министерство во соработка со СЗПМ ќе продолжи да ги решава актуелните проблеми на овие највозрасни лица и ќе создава поволни услови за остварување на правата што им припаѓаат.

Одржувањето на оваа манифестација по 20-ти пат со особено задоволство е поддржано од Министерството за труд и социјална политика, кое и во иднина ќе поддржува реализација на настаните и програми кои се однесуваат на пензионерите. Ви потврдувам дека приоритет на Владата и на Министерството за труд и социјална политика е обезбедување достоинствени живот на старите лица и на пензионерите. Во таа насока е и огласот за пријавување за бањско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд за 2016 година, проекти кои се покажаа како многу успешни - истакна министерот Спасов.

Во изјавите за медиумите министерот Спасов, претседателот

Аргировски и директорот на ФПИОМ, Даути, уште еднаш го нагласија значењето на пензионерските спортски натпревари и меѓусебната соработка на трите субјекти во полза на подобрување на стандардот на пензионерите. Притоа, директорот Даути, во име на добрата соработка со СЗПМ, изјави дека Фондот на ПИОМ ќе му подели простории за сместување и работа на раководството на сојузот.

Дваесеттата пензионерска спортска олимпијада беше одбележана и со свеченото доделување признанија на поединци и на здруженија - учесници на првите републички спортски натпревари во 1996 година, во Охрид, кои на сегашните претседатели на ЗП им ги врачи претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски. Во име на наградените се заблагодари претседателот на ЗП-Охрид и Дебрца, Горѓи Трпчески, кој мошне чувствително го искажа своето сеќавање на натпреварите од пред 20 години.

Со убави желби и барање за почитување на правилата за натпреварување, на учесниците им се обрати и претседателот на комисијата за спорт и рекреација на СЗПМ, Здравко Петковски, при што го објасни начинот на спроведувањето на натпреварите.

Средбата започна и заврши во духот на ферплеј-натпреварување, со ентузијазам и максимално залагање на сите учесници. Најдобри резултати во поединечна и во екипна конкуренција повторно постигнаа минатогодишните победници од ЗП-Охрид

и Дебрца, кои пет години по ред освојуваат прво место. Второто место го освоија натпреварувачите од ЗП-Куманово, а третото им припадна на учесниците од ЗП-Прилеп. Честитајќи им ја победата, на завршната манифестација на охридани пехарот им го врачи претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски. Победниците

ја поделија радоста со преостанатите учесници и сите се придружија кон веселбата, во која особена живост внесе познатата естрадна пејачка Ирена Спасовска, а свој придонес во ова масовно спортско натпреварување и незаборавно дружење имаше и водителката Цветанка Илиева.



ЗП-ПРОБИШТИП

Фестивалски награди за КУД „Весели пензионери“

Во почетокот на јули, на Рудина во Долнени и на отворената сцена пред Домот на културата во Прилеп се одржа 41-то издание на меѓународниот фестивал на изворни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“. Писокот на гадите, зурлите и кавалите одекна по падините на Рудина, а на јулското сонце се прелеваше богатирниот колорит на изворните пеене. Над 350 учесници од Македонија го делеа меѓданот на полето на изворниот фолклор, покажувајќи ја вештината во свирење на древните македонски инструменти и специфичното пеене. Тука се најдоа и гостите од Варошеж, Јужна Русија, кои на домаќините-учесници им ги прикажаа спецификите на рускиот фолклор и богатирниот колорит на носите од земјата што ја претставуваа. Од Ниш, Србија, учествувааше група гајдаџии кои се покажаа како големи мајстори и познавачи на нашиот фолклор. На фестивалот, од Македонија настапија 37 друштва од исто току града. Најголем дел беа инструменталисти, свирачи на гајда, на кавал, тамбура, кемане и на двојанка.

Меѓу плејадата вљубеници во изворниот фолклор се најдоа и членовите на КУД „Весели пензионери“ при ЗП-Пробиштип, кои се верни продолжувачи на изворниот фолклор. Тие 40 години трагаат по корените на традициите на нашиот народ, водејќи се од аманетот на големиот гајдаџија и учител на гајда Пеце Атанасовски, а 39 години се постојано учесници на фестивалот. Ним им беше доверено да го отворат фестивалот со авизото „Отидов село Долнени“. Тие не и се непознати на оваа публика, а меѓу учесниците имаат и голем број пријатели, свирачи на изворни инструменти. Не и се непознати и на пошироката македонска јавност, бидејќи со години и децении се учесници на фестивалите на изворна музика во Македонија, почнувајќи од фестивалот во Охрид, потоа во Иџево, во Долнени, како и на фестивалот „Илинденски денови-Бито-

КУД „Весели пензионери“, кое е верен продолжувач и чувар на изворниот фолклор, освои 4 први места на фестивалот во Долнени и едно прво место во Битола

ла“. Познати се по тоа што 40 години неуморно трагаат по подзаборавените песни, обичаи, традиции, инструменти и носии, секоја година нудејќи нешто ново, нешто одамна заборавено, нешто што не навраќа на нашите корени. Од овие настани се закилите со многубројни и највисоки признавања, а нивниот ентузијазам и годинава резултира со видни резултати. Се претставија со 7 точки во разни категории, а освоија 4 први места. Во рамките на фестивалот се одржа и семи-

М. Здравковска



ЗП-КОЧАНИ

Деветта средба на пензионерите во Пантелеј

Киро Герасимов

Традиционалната деветта средба на пензионерите од Македонија се одржа кај манастирскиот комплекс „Свети Пантелејмон“ во кочанското село Пантелеј, на 11 август. Организатор беше ЗП-Кочани, кое се покажа како добар домаќин и средбата помина во најдобар ред и на општо задоволство на сите пензионери дојдени од 23 здруженија во Македонија. Колоната автобуси, комбинја и автомобили од утрито се слеваше кон

манастирот. Секој посетител најпрвин си обезбедуваше место под дебелите сенки на оревите и на другите дрвја, кои ги има во изобилство во манастирскиот двор и се восхитуваа на убавините на манастирот кој датира од 12 век со богати икони и фрески, дело на познатиот македонски сликар Димитрија Андонов Папрадишки.

На соборот му претходеше свечено отворање на кое на присутните им се обрати претседателот на ЗП-Кочани, Ѓорѓи Серафимов.

Ме радува податокот што на оваа



средба на пензионерите од Македонија присуствуваат над две и пол илјади пензионери од 23 здруженија. Денешниот ден нека помине во знак на пријателството и другарството - истакна Серафимов.

Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, исто така ги поздрави присутните, истакнувајќи дека дружењето и среќите на пензионерите од настан во настан стануваат сè помасовни и позначајни за активно стареење на луѓето во третата доба. Тој притоа ги информира пензионерите за зголемувањето на пензиите од 5 отсто, според законот донесен од Собранието на РМ во октомври минатата година. Излагањето на претседателот беше проследено со аплауз.


„Глува река“ од Анастас Кушкоски

Книгата „Глува река“ од Анастас Кушкоски содржи петнаесет раскази, кои тој ги нарекува миговни слики. Расказите се поделени во два дела. Во првиот дел се поместени раскази од кои произлегува и насловот на книгата. Според Кушкоски, овие раскази „се притоки на една ‘глува река’ чијшто источник е во длабините на биогрните карпи на човековата душа, а залезник во океанот на тишината. Асоцијативно тоа се само слики од големата македонска фреска насликана од сопствените соли“.

Во вториот дел се поместени кратки раскази со универзална тематика, таканаречени „Трагитијурни за филм и пијано“, продуховени скици кои ја отсликуваат апсурдната со која човекот се соочува во својот врамен тек на современиот живот.

Збирката раскази „Глува река“ е збогатена со фотографски записи од богатата фолклорна на авторот, кои се нераскинливо поврзани со тематската содржина за да светлината на зборот се преобрази во светлост, а светлостта да стане светлина на зборот. Според Кушкоски, светлината на зборот е бесконечна и безвремена и умее да ги разоткрие и најсуптните предели на човечката интимна, неговата потсвест и реалност на животната суруров.

Авторот на оваа интересна книга, чие печатење беше финансиски потпомогнато од Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, е роден во 1942 година, во Вевчани. Тој е еден од ретките автори со комплекс-



но и разнолико творештво. За него не постојат граници во уметничкото изразување. На културната јавност и е познат како драмски автор, поет, раскажувач, истражувач, публицист, сценарист, режисер и пасиониран фотограф.

На литературен план објавил 15 книги, а како фотограф организирал повеќе од 20 тематски изложби во земјата и во странство. Член е на повеќе друштва и асоцијации, меѓу кои и на Друштвото на писателите на Македонија. За своите активности добил повеќе награди и признанија.

Доказ дека пензионирањето не претставува граница во творењето е и оваа книга, издадена годинава.

К.С. Анџонова

ЗП-КУМАНОВО

Еко-хепенинг „Пелинце 2015“

Во славното козачко село Пелинце, на 15 август, во организација на Здружението на пензионери од Куманово по 14-ти пат се одржа меѓународен еко-хепенинг „Пелинце 2015“. Средбата се одржа кај меморијалниот музеј на Првото заседание на АСНОМ, во прекрасен природен амбиент покрај реката Пчиња, како создаден за вакви среби. Манифестацијата имаше свечен карактер, бидејќи повод за нејзино одржување беше одбележувањето на вториот македонски Илинден од 1944 година, па затоа и започна со исполнување на македонската химна, во интерпретација на Бобе Стојановски од Куманово.

На пензионерите од десетина здруженија имаше чест во улога на домаќин да им се обрати претседателот на кумановското здружение Спиро Николовски, кој во своето кратко обраќање им посака добредојде и пријатен престој, дружење, одмор и рекреација на присутните.

Обраќање имаше и градоначалникот на Старо Нагоричане, Милован Стојковски. Тој со задоволството изјави дека е горд што е градоначалник на оваа општина, која располага со повеќе верски светилишта, културно-историски споменици и природна термална вода. Особено го нагласи и откритието на Татиков камен, што се наоѓа во пазувите на Козјак, а кое се рангира на 4. место на светските меѓалитски обележја.

Претседателот на советот на општината Куманово, Максим Димитровски, поздравувајќи ги пензионерите им одаде признание за нивниот придонес во сите етапи на развојот на Република Македонија, посакувајќи така да биде и во иднина. Присутните пензионери на овој масовен собир ги поздрави и Мира Трајковиќ, претседателката на збратименото здружение на Врање и претставникот на Сојузот на пензионерите на Србија. Таа изрази задоволство од досегашната соработка со ЗП-Куманово и воедно ја поздрави иницијативата на ова здружение да се вклучат и пензионерите од соседните балкански држави.

Во името на СЗПМ добро здравје и многу среќа на присутните пензионери им посака претседателот Драги Аргировски. Тој во своето обраќање истакна дека кумановското здружение е едно од најсуптните и затоа постигнува одлични резултати во сите сегменти. Аргировски ја поздрави намерата средбата во Пелинце да прерасне во меѓународна пензионерска манифестација на која пензионерите ќе се дружат и ќе разменуваат искуства. По прогласувањето на средбата за отворена, пензионерското оро со песна го поведе лично претседателот Аргировски.

Оваа веселба во убаво и пријатно расположение, во сенките на високите дрвја и покрај бистрите води на Пчиња траеше до 17 часот.

С.Н.



ВО ВРАЊЕ, СРБИЈА

Меѓународна пензионерска средба

Во рамките на повеќегодишната успешна соработка, делегации на ЗП-Охрид и Дебрга, ЗП-Битола, ЗП-Куманово и ЗП-Прилеп престојуваа во Врање, Србија, по повод Денот на ЗП-Врање, 19 август, православниот празник Преображение христово, што здружението го одбележува како свој празник.

На свечената церемонија, а во присуство на членови на органите и телата на здружението и на локалната самоуправа, како и претставници на здруженијата од Србија, кои традиционално присуствуваат на овој празник на здружението, за 69-годишното постоење на ЗП-Врање, со пригодни зборови се обрати претседателката на здружението, Мирјана Трајковиќ, која со осо-



бен пиетет се осврна и на одличната соработка со здруженијата на пензионери од Р. Македонија.

Прославата беше искористена и за размена на искуства, идеи и предлози за натамошна поосмислена и посуштествена соработка на здруженија, а беше направен и пресек на досегашната, која обострано беше оценета како повеќе од успешна, со заложбата и натаму континуирано да продолжи со нови конструктивни идеи и содржини.

На средбата присуствуваше и потпретседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Србија, Василије Белобрковиќ, како и претставници на здруженијата од Врањска Бања, Пожаревац, Прокупље и Димитровград.

На прославата во Врање за прв пат присуствуваше и делегација на Конфедерацијата на синдикатот на пензионерите од Подгреб, Албанија, предводена од претседателот Назив Далјани. На одделна седница делегациите од сите здруженија разменија свои мислења и искуства, при што од заедничката средба произлезе идејата за воспоставување соработка не само на присутните здруженија туку со проширување и на ниво на сојузите на пензионерите на Македонија, Србија и Албанија. Двоневниот престој на пензионерските делегации во Врање беше искористен и за посета на неколку значајни културни и историски знаменитости на Врање.

К.Спасески

СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРОТ МУСТАФА СПАХИУ

Васил Тоциновски

Мустафа Спахиу немал ни седумнаесет години кога на страниците од весникот „Флака“ (Пламен), на 21 март 1965 година, ја објавил својата прва творба. Пролетало времето, како да било вчера, и ете го прекрасниот јубилеј кој ги одбележува петте десетолетки на неговото



присуство во книжевноста. Тој е редок пример на автор што својот живот целосно го посветил во пишување поезија за деца и млади. Во овој запис за него одвојуваме неколку биографски податоци. Се роди на 5 април 1948 година, во Ѓилане, Косово. Во неговото Скопје, како што милава да рече, дипломирал албански јазик и литература на Педагошката академија и потоа на Филолошкиот факултет. Во 1971 година се вработил како новинар во редакцијата на „Флака“ и од наредната 1972 г., па сè до пензионирањето во 2012 година бил

Живот посветен на поезијата за деца

новинар, уредник и водител во програмата на албански јазик во Македонско радио. Како член на редакцијата за култура, многу години ја уредувал и ја водел најслушаната емисија за деца „Од цвет на цвет“. Во матичната кука двапати бил новинар на годината и, секако, најдрага награда му е онаа за животно дело во 2008 година. Професијата му овозможила да се запознае и да соработува со значајни писатели, творци од различни области и културни работници од сите страни на светот. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1984 година.

Станува збор за поет кој на најдобар начин потврдува дека книжевноста не се дели според возраста на читателите. Ги брише границите меѓу литературата за деца и возрасни, зашто постојат поделби и разлики само по естетските вредности на делото. Темите и мотивите што го преокупираат ги потврдуваат самите наслови на неговите стихозбирки. Да се потсетиме на некои од нив: „Насмевка на окорините“, „Виножито на слободата“, „Деца минуваат под виножито“, „Мојата ливада“, „Над изворот“, „Тага за детството“, „Децата играат под сонцето“, „Часовникот на детските снисhta“ и други. Тука секако да ја забележиме и прозата „Нобеловци за децата“, публикувана во 1989 година. Мустафа Спахиу е автор и хуманист кој како преведувач изградил многу мостови на пријателство, доверба и соработка меѓу народите и државите. Превел доста автори и дела од словенските јазици, а секако особен влог во таа смисла е во заемната комуникација на албанскиот и на македонскиот јазик.

И сега како пензионер неуморно работи: пишува, преведува, гостува на книжевни средби и манифестации во земјата и во странство. Животот нему и на сопругата, пензионирани просветен работник, им е голема радост и среќа, а круна е ќерката Јехона, докторка по историја на уметност.



Васил Пачемски

Пред три и пол години, а во пресрет на Денот на жената - 8 Март, неколку пензионерки-активистки го формираа активот на пензионерки при ЗП-Шуто Оризари. Оттогаш овој актив успешно опстанува и им понудува на своите членови интересни содржини, со што сè повеќе го привлекува нивното внимание. Од самиот почеток на формирањето, за нив не постои нерешен проблем во остварување на идеите според предвидениот план од годишната програма.

Дружењето со пензионерките, хуманитарните акции, организирањето кул-

АКТИВ НА ПЕНЗИОНЕРКИ ПРИ ЗП-ШУТО ОРИЗАРИ

Успешно остварување на годишната програма

турни, едукативни и други активности се движечка сила што овие пензионерки ги води напред. Активно се вклучени речиси во сите активности на здружението, а во согласност со своите скромни можности им помагаат на сите оние на кои им е потребна помош, им даваат поддршка во секој поглед. Од активот истакнуваат дека оваа година биле активно вклучени во повеќе хуманитарни акции, работилници со актуелни теми, посета на стари и изнемоштени пензионери, организирање прегледи и мерење крвен притисок и шеќер во соработка со Црвен крст. Учествуваа на многу општински манифестации, организирале и екскурзии, а пензионерките-спортистки и игроорките постигнале убави резултати на фолклорните реви и на спортските натпревари. Својата активност тие ја насочуваат и кон реализација на желбата да се отвори дом за стари лица во нивната општина. Сето ова покажува дека тие преку своите активности

се обидуваат да ги одбележат значајните настани и да ги афирмираат и популаризираат ромската култура, идентитет и обичаи, што ретко каде се случува во соседството, но и пошироко.

Членовите на нашиот актив се задоволни од она што е постигнато. Бројот на оние што ни се придружуваат од ден на ден е сè поголем. Значи сме успеале да разбудиме желба за активност кај нив. Се трудиме да го јакнеме и меѓуетничкиот однос, како значајна алка во структурата на активот. Ќе продолжиме во таа насока, затоа што сè уште има многу предизвици, но и нерешени проблеми. За сите пензионерки што сакаат да учествуваат во работата на активот, вратата е отворена. Со работа во активот тие ќе се спротивставуваат на монотонијата и ќе поминуваат убави моменти во дружење – ни рече Лилјана Хајдар, претседателка на активот на пензионерки при ЗП-Шуто Оризари.

ЗП-КОЧАНИ И ЗП-ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Натпреварување и дружење на спортистите

Традиционалната средба на спортистите од ЗП-Кочани и од ЗП-Центар-Скопје се одржа на 12 јули оваа година, во рамките на прославата на Петровден, празникот на градот Кочани. Домаќинот на средбата, ЗП-Кочани, ги пречека и им посака добредојде на гостите од Скопје во просториите на пензионерскиот клуб „Кај Колор“.

Ова е втора средба на спортистите од нашите здруженија. Минатата година го имавме натпреварот во шах, со што и започна нашето дружење, а еве годинава таа соработка ја прошируваме и со натпреварите во стрелаштво. Посакувам ваквите средби да станат традиционални, на задоволство на нашите членови пензионери-спортисти - истакна на почетокот од средбата Ѓорѓи Серафимов, претседател на ЗП-Кочани.



тседател на ЗП-Кочани.

За секретарот во ЗП-Центар-Скопје, Трајко Трајановски, кој ја предводеше спортската делегација во Кочани, ова е можност пензионерите меѓу себе да се дружат, да спортуваат и да разменуваат

искуства.

Во натпреварите во шах кај мажите успешна беше екипата од ЗП-Кочани, а кај стрелците женската екипа на ЗП-Центар беше подобра од кочанската, додека во машка конкуренција екипата на ЗП-Кочани беше подобра од екипата на ЗП-Центар.

Од наредната средба, што ќе се одржи во Скопје, покрај сегашните шах, стрелаштво и дружење, ќе воведеме уште две натпреварувачки дисциплини, пикадо и домино - истакна Трајановски.

К. Герасимов

ЗП-БИТОЛА

Спортските натпревари се повеќе од игри

Добре Тодоровски

На спортските натпревари што ги организираат здруженијата на пензионери и СЗПМ се постигнуваат одредени резултати, кои се показ за психофизичката кондиција на поединецот, но не се само тоа!

На последното регионално натпреварување на здруженијата на пензионери на југозападниот регион, во Прилеп, претседателот на СЗПМ, Драги Арпировски, убаво го нагласи значењето на овие натпревари.

Спортските натпревари на сите нивоа, покрај тоа што имаат натпреварувачки карактер, се организираат и за зближување на луѓето, создавање нови познанства и средби на стари познаници - истакна Арпировски.

Токму на едно вакво спортско натпреварување се сретнаа старите другари Таки Папакоча од Крушево и Раде Брајаноски од Битола, кои дваесетина години заедно работеле во АРМ, во иста касарна.



Нивната средба без малку беше потресна, со силни емоции и солзи-радосници.

Еве, по десет години од нашето пензионирање првпат се гледаме - радосно велеше Папакоча. Не е дека сме далеку и дека не сме посакале да се сретнеме и да се видиме, арно ама сè нешто ќе излезе - ни рече Раде Брајаноски.

Следуваше евоцирање спомени, среќни и тагови моменти одделот на нивната заедничка работа. Цело време беа заедно. Не им престигнуваше уште не знам колку време да имаа, до нивната разделба.

Едно видување, еден век, вели нашиот народ. На оваа неочекувана средба спортските резултати беа во втор план.

ЗП-ПРИЛЕП

Средба на спортско и на културно поле

те на ЗП-Крушево, ЗП-Битола, ЗП-Радовиш и Конче и на ЗП-Кочани, при што разменија мислења за натамошна заедничка соработка на повеќе полиња.

Ваквите средби треба да бидат почести, зашто на овој начин си го олеснуваме стареењето и животот го правиме подобар преку дружење и организирање спортски натпревари - истакна претседателот на ЗП-Прилеп, Кирил Ѓорѓиоски.

Покрај спортувањето, во салата на театарот „Војдан Чернотрински“, пензионерите-артисти од драмската работилница „Ѓоко Симоноски“ од Куманово, за прилепчани ја изведоа претставата „Сомнително лице“ од Бранислав Нушиќ, при што беа наградени со долготраен аплауз.

По традиција, средбата заврши со оро и песна. Со благодарници се закитија ЗП-Куманово и ЗП-Радовиш и Конче, а беа разменети и подароци со обврска дека вакви дружења ќе има и во иднина.

К.Ристески